

## А Г Е Н Д А

### РЕАЛИЗИРАЊЕ ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

06.10.2020, 07.10.2020 и 08.10.2020 година  
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

#### 06.10.2020 година (вторник, прв ден од обуката)

Време	Активност
09:00-09:30	Воведен говор, Претставување на програмата и агендата на работилницата и запознавање меѓу учесниците во обуката
09:30-11:00	<b>Сесија 1 - Образовен систем, регулативи и одговорности на учесниците во обуката</b> - Самооценување - Стручно образование во Р. С. Македонија
11:00-11:15	<b>Кафе пауза</b>
11:15-12:30	<b>Сесија 1 - Образовен систем, регулативи и одговорности на учесниците во обуката (продолжува)</b> - Законска заснованост на практичната обука на учениците кај работодавачите - Улога и одговорности на учесниците во обуката
12:30-13:30	<b>Пауза за ручек</b>
13:30-15:00	<b>Сесија 2 – Безбедност, права и обврски на работа</b> - Итни случаи на работа - Закон за безбедност и здравје при работа
15:00-15:15	<b>Пауза</b>
15:15-16:15	<b>Сесија 2 – Безбедност, права и обврски на работа (продолжува)</b> - Разбирање на права и обврски
16:15-16:30	<b>Преглед/прашања</b>

**07.10.2020 година (среда, втор ден од обуката)**

<b>Време</b>	<b>Активност</b>
09:00-09:15	Преглед на активностите од претходните сесии
09:15-10:45	<b>Сесија 3 - Следење, евидентирање и оценување на учениците</b> - Следење - Евидентирање на постигањата на учениците
10:45-11:00	<b>Кафе пауза</b>
11:00-12:30	<b>Сесија 3 - Следење, евидентирање и оценување на учениците (продолжува)</b> - Оценување на постигањата на учениците
12:30-13:30	<b>Пауза за ручек</b>
13:30-14:45	<b>Сесија 4: Комуникација меѓу учесниците во обуката</b> - Стилски на комуникација - Невербална комуникација - Вербална комуникација - Пренесување и примање на информации
14:45-15:00	<b>Пауза</b>
15:00-16:15	<b>Сесија 4: Комуникација меѓу учесниците во обуката (продолжува)</b> - Грижа за клиент - Надминување на тешкотии во процесот на комуникација
16:15-16:30	<b>Преглед/прашања</b>

**08.10.2020 година (четврток, трет ден од обуката)**

<b>Време</b>	<b>Активност</b>
09:00-09:15	Преглед на активностите од претходните сесии
09:15-10:45	<b>Сесија 5: Планирање и остварување на целите од програмата за практична обука на учениците</b> - Познавање на целите од програмата
10:45-11:00	<b>Кафе пауза</b>
11:00-12:30	<b>Сесија 5: Планирање и остварување на целите од програмата за практична обука на учениците (продолжува)</b> - Изработка на план за остварување на целите
12:30-13:30	<b>Пауза за ручек</b>
13:30-14:45	<b>Сесија 6: Обука на наставници кај работодавач</b> - Планирање на обука на наставници кај работодавач - Како учат возрасните - Потребни ресурси за обука на наставници кај работодавачи
14:45-15:00	<b>Пауза</b>
15:00-16:15	<b>Сесија 7 – Работа со ученици/учесници од различна етничка/културна припадност и ученици/учесници со попреченост</b> - Интеграција на ученици/учесници од различна етничка/културна припадност - Работа со ученици со различна попреченост
16:15-16:30	<b>Евалуација, заклучоци и следни чекори</b>